



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 000  
Централа.: 02 3289 000  
Факс: 02 3289 048  
Е-пошта: info@fzo.org.mk

## СООПШТЕНИЕ

### ЗА ПРВ ПАТ ПРЕМАТУРНАТА РЕТИНОПАТИЈА ЌЕ СЕ ЛЕКУВА ВО МАКЕДОНИЈА

Фондот за здравство на Република Македонија и Европската очна болница од Скопје постигнаа договор со кој се овозможува лекувањето и на најтешките случаи на прематурната ретинопатија (проблеми со видот на бебињата) да биде во Македонија, наместо во клиника надвор од нашата земја.

Со тоа не само што значително ќе се намалат трошоците за Фондот и за родителите, туку ќе се олесни и забрза целото лекување што е особено важно за успехот во лекувањето на ваквите случаи.

Досега бебињата со ваква дијагноза најчесто беа испраќани во Белгија и во Турција, што воопшто не беше едноставно ниту за бебињата ниту за родителите, зашто станува збор за предвремено родени бебиња со мала телесна тежина и кревок имунитет.



Годишно 20-тина бебиња со оваа дијагноза се упатуваат за лекување во странство со чинење од 4.000 евра до 20.000 евра.

Ова има за цел подобрување на здравствената услуга кои пациентите ја добиваат на товар на Фондот од неколку аспекти:

- Ќе се добие побрза здравствена услуга;
- Ќе се обезбеди подобро следење на здравствената состојба на пациентите;
- Ќе се извршуваат контролни прегледи за овие бебиња во Македонија но и за случаеви кои претходно морале за контроли да патуваат во странство.
- За нивното лекување ќе има помали трошоци на осигурениците за партиципација кои сега ќе изнесуваат само 100 евра, наместо поранешните 1000 до 4000 евра за партиципација.
- Се елиминира потребата од патување во странство, а со тоа се елиминираат и непотребни трошоци на кои се изложува семејството
- Семејството на мајчин јазик ќе биде информирано за здравствената состојба, текот на лекувањето и препораките за пост-оперативниот период.



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
[www.fzo.org.mk](http://www.fzo.org.mk)

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 000  
Централа.: 02 3289 000  
Факс: 02 3289 048  
Е-пошта: [info@fzo.org.mk](mailto:info@fzo.org.mk)

- Воспоставена процедура за секој пациент е преку процедурата за лекување во странство со која се оценува каде има подобри услови за лекување на бебето.

Од април 2011 година ФЗОМ, има склучено договор со Европската очна болница за катаракти но и за интервенции кои претходно се упатуваа во странство како што се витректомија и замена на силиконско масло и ретиноаблации.

**Со почит,  
ФЗОМ**